

**Прашања поврзани со третиот Повик на МРР за поддршка на проектни иницијативи од
организациите членки**

Референтен број на повикот: 08-013/01

1. Дали ако членката нема платено членарина за 2015 и ја плати пред истекот на крајниот рок за доставување на апликацијата, дали таквата апликација ќе биде земена во предвид?
 - Да, меѓутоа МРР би сакала да се запази правилото членките редовно да ја плаќаат членарината, односно членарината се плаќа еднаш годишно во текот на тековната година.
2. Која е сумата за патни трошоци?
 - Максималниот износ за патните трошоци е 12 денари од километар.
3. Дали е возможно да се прави договор на дело со трети лица?
 - Да, МРР склучува договор со сите лица кои ќе бидат ангажирани на проектот и врз основа на тој договор ја врши исплатата.
4. Дали апликантите кои изминатите повици имаат добиено грант, можат пак да аплицираат?
 - Да.
5. За одредени активности ако организацијата не може да достави фискална сметка или одредени средства не може да се префрлат на трансакциска сметка како би ги вршела исплатите? (Ова прашање се однесува за набавка на традиционална облека или опрема за битова соба од лица кои немаат фирма за да издадат фискална сметка или фактура, и за лица кои немаат трансакциски сметки. На кој начин би се вршеле исплатите?)
 - Согласно легислативата на РМ, исплатите на средства по разни основи можат да се вршат само на фискална сметка, фактура или трансакциска сметка.
6. Ако организацијата добила грант на минатиот повик дали на овој повик рамноправно учествува? (Ова прашање се однесува на тоа дали доколку на овој повик има организации кои се од одреден регион, а немаат добиено грант, имаат предност во однос на организациите од истиот регион кои имаат добиено грант на минатите повици.)
 - Да.
7. Дали за партнер може да се земе организација од друг регион од Македонија, во овој случај се мисли на спојување на организации од Источна и Западна Македонија?
 - Една од основните цели на повикот, па и една од стратешките цели на МРР е промоција на регионалната соработка, па ова секако дека влегува во одобрени

партнерства со напомена дека и другото здружение е потребно да биде членка на Мрежата и да ги исполнува истите критериуми како и подносителот.

8. Ако контрибуцијата е во вид на финансиски средства дали е потребно да се достави извод?
 - Потребен е доказ за плаќање од сметката, односно, извод или копија од налогот за плаќање.
9. Доколку проектот се промовира на веќе постоечка манифестација, дали може сумата која е обезбедена за манифестацијата од други места да се прикаже како учество?
 - Манифестација којашто се одржува независно од проектот и не е предвидена како активност насочена кон остварување на проектните цели, може да се искористи како прилика за промовирање на проектот, но трошоците за нејзина организација не може да се прикажат како контрибуција.
10. Дали при планирање на проектната иницијатива може да се опфатат повеќе подрачја, конкретно Могила, Новаци и Битола и дали треба да се внимава на етничката припадност на целната група односно дали за тоа се добиваат плус поени?
 - Активностите се планираат во рамките на делување на здружението и неговиот партнер, такашто доколку нивното дејствување ги опфаќа и овие подрачја секако дека може истите да бидат опфатени, а етничката припадност не е издвоена како посебен критериум во рамките на повикот.
11. Дали членови на здружението може да бидат ангажирани и како експерти при спроведување на проектните активности (станува збор за ветеринари кои што би биле ангажирани за одржување на предавања за хигиена и здравје на добитокот итн.)
 - Здружението е тоа кое што одлучува кого е најдобро да го ангажира за реализација на предвидената активност. Во тој домен МРР не наметнува критериуми или пред услови.
12. На кој начин ќе се изврши плаќањето на експертите, дали здружението ги плаќа или како?
 - МРР како правно лице е тоа кое што ги врши плаќањата врз основа на претходно доставени ф-ри, сметки, договори, при што доколку апликацијата на здружението биде прифатена, во текот на целиот период на спроведување на проектната иницијатива од страна на МРР ќе ја има техничката и логистичка поддршка поврзана со плаќањата.
13. Дали средствата од повикот може да се користат за набавка на материјали за лабораториско испитување на квалитет на почва или слично во рамките на една кооператива чие основање и развој би биле како дел од проектната иницијатива?
 - Набавка на материјали и опрема од овој тип не се сметаат како подобни трошоци.
14. Дали здруженијата-членки кои претходно добиле средства на претходните два повици може да аплицираат и на овој повик?

-Повикот е отворен за сите здруженија - членки без оглед на тоа дали нивните проектни иницијативи во претходните повици биле финансирани или не;

15. Дали едно здружение може да се јави како партнер на повеќе здруженија од различни региони?

-Секоја организација може максимум да аплицира на повикот 2 пати односно еднаш како апликант и еднаш како партнер.

16. Дали едно здружение може да се јави два пати како партнер на повикот, а ниту еднаш како апликант?

- Не. Секое здружение согласно критериумите и условите наведени во повикот може само ЕДНАШ да се јави како партнер и само ЕДНАШ како апликант;

17. Од кога можеме да ја дефинираме временската рамка и да планираме почеток на имплементација на активностите?

- Периодот за имплементација на проектните иницијативи за овој повик е 6 месеци. Реализацијата на проектните активности може да се планира во периодот од 1 мај 2016 год. до 31 октомври 2016 год.